

ДО:

ОПШТИНА СТРУМИЦА

Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на  
испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач  
ул. „Сандо Масев“ бр.1  
2400 Струмица

### П Р И Ј А В А

за полагање на испит за добивање сертификат за авто – такси возач  
во Општина Струмица

ОД:

\_\_\_\_\_ со година на раѓање \_\_\_\_\_,  
(име, име на еден родител и презиме) (ден/месец/год.)  
место на раѓање \_\_\_\_\_, адреса на живеалиште или  
престојувалиште, \_\_\_\_\_, број на лична  
карта/пасош \_\_\_\_\_ и ЕМБГ \_\_\_\_\_.

Во прилог доставувам:

- потврда за завршена обука од правното лице овластено Општина Струмица за стручно оспособување на кандидатот (во оригинал или заверена копија од Нотар),
- копие од документ за идентификација (лична карта или пасош),
- копие од возачка дозвола „Б“ категорија и
- доказ за платени адм. такси.

Се согласувам сите известувања од Комисијата за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач да ги добивам преку:

контакт телефон: \_\_\_\_\_ и  
e-mail: \_\_\_\_\_

НАПОМЕНА:

- За точноста и вистиноста на доставените податоци одговара кандидатот.
- Доколку кандидатот во прилог ги нема доставено потребните документи, пријавата ќе се смета како непотполна и нема да му се дозволи да полага испит за авто – такси возач.
- **На денот на полагањето кандидатот задолжително со себе да понесе документ за идентификација (лична карта или пасош).**

датум на пријава:

\_\_\_\_\_

Потпис

\_\_\_\_\_